

## Ревизорски извештај

**Консолидирани финансиски извештаи  
за годините што завршуваат на  
31 декември 2001 и 2000 подгответи  
во согласност со Меѓународните  
сметководствени стандарди**

## Ревизорски извештај

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО РАКОВОДСТВОТО НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ А.Д., СКОПЈЕ.

Ние извршивме ревизија на Билансите на состојба на Македонски Телекомуникации А.Д., Скопје ("Групацијата") на 31 декември 2001 и 2000 година, како и на соодветните Биланси на успех, Извештаи за промените во капиталот и паричните текови за годините што тогаш завршуваат на страните од 2 до 30. Консолидираните финансиски извештаи се одговорност на раководството на Групацијата. Наша одговорност е да дадеме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршените ревизии.

Ние ги извршивме ревизиите во согласност со US општо прифатените стандарди за ревизија за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2001 и Меѓународните стандарди за ревизија за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2000. Овие стандарди бараат да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека во финансиските извештаи нема погрешни прикажувања кои би можеле да имаат значајно влијание. Ревизијата вклучува проверка, преку тестирање на извornата документација врз основа на која се евидентирани износите во финансиските извештаи. Ревизијата, исто така, вклучува вреднување на применетите сметководствени принципи и значајни проценки од страна на раководството, како и проценка на севкупната презентацијата на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизиите што ги извршивме ни обезбедуваат разумна основа за нашето мислење.

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи, ја прикажуваат реално, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групацијата на 31 декември 2001 и 2000 година, како и резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годините што тогаш завршуваат, во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди.

Примената на сметководствени принципи генерално прифатени во Соединетите Американски Држави ќе влијае на акционерскиот капитал на 31 декември 2001 и 2000 година и нето приходот за 2001 година како што е наведено во Белешка 21 кон консолидираните финансиски извештаи

*Deloitte & Touche*

Deloitte & Touche  
Скопје 23 јануари 2002 година

## Ревизорски извештај

### КОНСОЛИДИРАНИ БИЛАНСИ НА СОСТОЈБА На 31 декември 2001 и 31 декември 2000 година (во илјади денари)

|   | Белешка | 31 дек.2001       | 31 дек. 2000      |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| <b>Тековни средства</b>                             |         |                   |                   |
| Залихи  | 5       | 548,392           | 147,608           |
| Побарувања  | 6       | 3,934,208         | 2,326,654         |
| Кредити и краткорочни депозити кај банки            | 7       | 2,501             | 128,081           |
| Парични средства и еквиваленти на парични средства  |         | 1,165,974         | 954,118           |
| <b>Вкупно тековни средства</b>                      |         | <b>5,651,075</b>  | <b>3,556,461</b>  |
| <b>Долгорочни средства</b>                          |         |                   |                   |
| Нематеријални вложувања                             | 3.2     | 900,253           | 12,896            |
| Основни средства                                    | 3.1     | 17,710,106        | 16,219,359        |
| Вложувања наменети за продажба и долгорочни кредити | 4       | 61,588            | 47,910            |
| Одложени даночни средства                           | 16      | 569,424           | 580,418           |
| <b>Вкупно долгорочни средства</b>                   |         | <b>19,241,371</b> | <b>16,860,583</b> |
| <b>Вкупно актива</b>                                |         | <b>24,892,446</b> | <b>20,417,044</b> |
| <b>Краткорочни обврски</b>                          |         |                   |                   |
| Кредити и останати позајмувања                      | 8       | 1,544,615         | 1,684,988         |
| Други краткорочни обврски                           | 10      | 1,853,271         | 1,304,111         |
| <b>Вкупно краткорочни обврски</b>                   |         | <b>3,397,886</b>  | <b>2,989,099</b>  |
| <b>Долгорочни обврски</b>                           |         |                   |                   |
| Обврски по кредити и други позајмици                | 8       | 1,645,988         | 3,546,284         |
| Други долгочини обврски                             | 9       | 22,426            | 24,877            |
| <b>Вкупно долгочини обврски</b>                     |         | <b>1,668,414</b>  | <b>3,571,161</b>  |
| <b>Капитал</b>                                      |         |                   |                   |
| Акционерски капитал                                 | 11      | 9,583,888         | 9,404,190         |
| Акумулирана добивка                                 |         | 4,131,396         | 1,292,467         |
| Добивка за годината                                 |         | 5,249,005         | 2,838,929         |
| Премија на емитирани акции                          |         | 540,659           | -                 |
| Законски резерви                                    | 12      | 321,198           | 321,198           |
| <b>Вкупно капитал</b>                               |         | <b>19,826,146</b> | <b>13,856,784</b> |
| <b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                     |         | <b>24,892,446</b> | <b>20,417,044</b> |

Приложените белешки претставуваат интегрален дел од овие консолидирани финансиски извештаи.

Дата: \_\_\_\_\_ Потпис:  /CEO \_\_\_\_\_ /ЦФО  /ЦФО

## Ревизорски извештај

### КОНСОЛИДИРАНИ БИЛАНСИ НА УСПЕХ

За годините што завршуваат на 31 декември 2001 и 31 декември 2000  
(во илјади денари)

|   | Белешка | Година што<br>завршува на<br>31 дек. 2001 | Година што<br>завршува на<br>31 дек. 2000 |
|---|---------|---|---|
| Оперативни приходи                                    | 13      | 14,860,497                                | 12,202,956                                |
| Оперативни расходи                                    | 14      | (8,396, 245)                              | (8,395,897)                               |
| <b>Оперативен профит</b>                              |         | <b>6,464,252</b>                          | <b>3,807,059</b>                          |
| Приходи по основ на камати                            |         | 181,558                                   | 283,220                                   |
| Нето негативни курсни разлики                         |         | (319,317)                                 | (210,145)                                 |
| Трошоци по основ на камати                            |         | (356,163)                                 | (640,075)                                 |
| Банкарски провизии и други трошоци                    |         | (44,373)                                  | (27,232)                                  |
| <b>Вкупно финансиски трошоци, нето</b>                |         | <b>(538,295)</b>                          | <b>(594,232)</b>                          |
| <b>Добивка од редовни активности пред оданочување</b> |         | <b>5,925,957</b>                          | <b>3,212,827</b>                          |
| Данок од добивка                                      | 15      | (676,952)                                 | (373,898)                                 |
| <b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>                       |         | <b>5,249,005</b>                          | <b>2,838,929</b>                          |

Приложените белешки претставуваат интегрален дел од овие консолидирани финансиски извештаи.

## Ревизорски извештај

### КОНСОЛИДИРАНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ

За годините што завршуваат на 31 декември 2001 и 31 декември 2000  
(во илјади денари)

| За годината што завршува<br>на 31 декември 2001 | Акционерски<br>капитал | Премија на<br>емитирани<br>акции | Акумулирана<br>добивка | Законски<br>резерви | Вкупно<br>капитал |
|---|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Состојба, 1 јануари 2001</b>                 | 9,404,190              | -                                | 4,131,396              | 321,198             | 13,856,784        |
| Нето добивка за годината                        | -                      | -                                | 5,249,005              | -                   | 5,249,005         |
| Нови издадени акции                             | 179,698                | 540,659                          | -                      | -                   | 720,357           |
| <b>Состојба, 31 декември 2001</b>               | <b>9,583,888</b>       | <b>540,659</b>                   | <b>9,380,401</b>       | <b>321,198</b>      | <b>19,826,146</b> |

  

| За годината што завршува<br>на 31 декември 2000 | Акционерски<br>капитал | Акумулирана<br>добивка | Законски<br>резерви | Вкупно<br>капитал |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Состојба, 1 јануари 2000                        | 9,404,190              | 3,525,657              | 321,198             | 13,251,045        |
| Нето добивка за годината                        | -                      | 2,838,929              | -                   | 2,838,929         |
| Исплатени дивиденди (види белешка 12)           | -                      | (2,233,190)            | -                   | (2,233,190)       |
| <b>Состојба, 31 декември 2000</b>               | <b>9,404,190</b>       | <b>4,131,396</b>       | <b>321,198</b>      | <b>13,856,784</b> |

Приложените белешки претставуваат интегрален дел од овие консолидирани финансиски извештаи.

## Ревизорски извештај

### КОНСОЛИДИРАНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годините што завршуваат на 31 декември 2001 и 31 декември 2000  
(во илјади денари)

|  | Година што<br>завршува на<br><b>31 дек. 2001</b> | Година што<br>завршува на<br><b>31 дек. 2000</b> |
|--|--|--|
| <b>Парични текови од оперативни активности</b>   |  |  |
| Добавка од работењето  | 6,464,252  | 3,807,059  |
| Амортизација   | 1,940,275  | 1,217,674  |
| Промени во обврски   | 538,242  | 107,221  |
| Промени во залихи  | (668,680)  | 36,824   |
| Промени во побарувања  | (1,765,079)                                      | (93,629)   |
| Амортизација на одложен приход   | 10,918   | (164,976)  |
| Провизии и банкарски трошоци   | (44,373)   | (27,232)   |
| Платени камати   | (356,163)  | (605,215)  |
| Платени даноци од добивка  | (882,716)  | (877,562)  |
| Други парични текови од работењето   | (221,913)  | 251,186  |
| <b>Нето парични средства од оперативни активности</b>  | <b>5,014,763</b>                                 | <b>3,651,350</b>                                 |
| <b>Парични текови од вложувачки активности</b>   |  |  |
| Купување на основни средства   | (3,727,484)                                      | (3,685,250)                                      |
| Плаќања за вложувања и депозити во банки   | (13,678)   | (370,000)  |
| Примени камати   | 132,987  | 78,470   |
| Надоместоци побарувања по камати   | 125,580  | 1,307,659  |
| <b>Нето парични средства од вложувачки активности</b>  | <b>(3,482,595)</b>                               | <b>(2,669,121)</b>                               |
| <b>Парични текови од финансиски активности</b>   |  |  |
| Исплатени дивиденди  | -  | (2,233,190)                                      |
| Отплата на кредити   | (2,040,669)                                      | (126,427)  |
| <b>Нето парични средства искористени за финансиските активности</b>                            | <b>(2,040,669)</b>                               | <b>(2,359,617)</b>                               |
| <b>Нематеријални трансакции:</b>   |  |  |
| Конверзија на обврски по кредити во капитал  | 720,357  | -  |
|  | 720,357  | -  |
| <b>Нето (намалување)/зголемување на паричните средства и еквиваленти на паричните средства</b> | <b>211,856</b>                                   | <b>(1,377,388)</b>                               |
| <b>Парични средства и еквиваленти на паричните средства на почетокот на периодот</b>           | <b>954,118</b>                                   | <b>2,331,506</b>                                 |
| <b>Парични средства и еквиваленти на паричните средства на крајот на периодот</b>              | <b>1,165,974</b>                                 | <b>954,118</b>                                   |

Приложените белешки претставуваат интегрален дел од овие консолидирани финансиски извештаи.

## Ревизорски извештај

### БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 31 декември 2001 и 31 ДЕКЕМВРИ 2000 година

#### 1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАЦИЈАТА

Македонски Телекомуникации АД, Скопје (во понатамошниот текст „Матичното Претпријатие“) е претпријатие со заеднички капитал кое првенствено обезбедува телекомуникациски услуги во Република Македонија.

На 15 јануари 2001 година, Претпријатието беше приватизирано кога Magyar Távközlési Részvénnytársaság и други малцински акционери ("МАТАВ") преку Stonebridge A.D. (македонско претпријтие искористено како средство за вложување) купи 51% на обични акции од Матичното Претпријатие (види белешка 11).

Основното матично претпријатие на Групацијата е Deutsche Telecom AG, регистрирано во Германија.

Со почеток на 1 јули 2001 година, дејностите и средствата на мобилната телефонија на Македонски Телекомуникации беше префрлени во подружница во целосна сопственост Мобимак А.Д.

Основните дејности на Групацијата за годината што завршува на 31 декември 2001 се опслужување на фиксната линија и мобилните телефонски услуги во Македонија.

Регистрираната адреса на Матичното Претпријатие е улица "Орце Николов" бб 1000 Скопје.

#### 2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Значајните сметководствени политики на Групацијата се следните:

##### 2.1. Општо

Групацијата ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност со фискалната регулатива во Република Македонија. Онаму каде овие регулативи се разликуваат од Меѓународните сметководствени стандарди (IAS), одредени износи се рекласификувани, комбинирани и во некои случаи повторно пресметани, со цел да соодветствуваат со

## Ревизорски извештај

IAS. Како резултат на тоа, при претворањето на износите прикажани според македонските законски регулативи во IAS, направени се одредени корекции на Билансот на успех, средствата, обврските и акционерскиот капитал на Групацијата, за целите на овие финансиски извештаи.

Дејностите на Групацијата се одвиваат во македонски денари ("МКД"). Сите износи во финансиските извештаи се презентирани во илјади македонски денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Направени се одредени рекласификацији на износите од претходните години со цел истите да соодветствуваат со презентациите од тековната година.

### 2.2. Основи на сметководството

Овие финансиски извештаи се подгответи во согласност со IAS по методот на набавна вредност. Во тековната година, Претпријатието го усвои IAS 39 Финансиски инструменти: Признавање и Големина (IAS 39). Ефектите од првичната примена на ИАС 39 врз средства, обврските, приходите, трошоците и акумулираната добивка на Претпријатието се сметаат за нематеријални.

### 2.3. Основи

Финансиските извештаи на 31 декември 2001 година ги вклучуваат средства, обврските и резултатите од работењето на Матичното Претпријатие и Мобимак. Меѓукомпанииските салда и трансакции се елиминирани при консолидацијата. Матичното Претпријатие поседува две подружници кои ги сочинуваат Македонски Телекомуникации А.Д., Скопје Групација:

| Подружници               | Сопственост на Претпријатието |
|--------------------------|-------------------------------|
| Мобимак АД, Скопје       | 100%                          |
| Монт Мак А.Д., Подгорица | 90%                           |

Мобимак АД, Скопје е основан на 4 јуни 2001 година и започнувајќи од 1 јули 2001 година ја превзема работата со мобилната телефонија и средства и обврските на одделот за мобилна телефонија на Македонски Телекомуникации.

Монт Мак А.Д, Подгорица делува во хотелиерство во Црна Гора, Сојузна Република Југославија. И покрај фактот што Претпријатието правно поседува 90% од акциите на Монт Мак, истото не е во мож-

## Ревизорски извештај

ност да има влијание при назначување на раководството и последователно на тоа, да има контрол над неговите активности. Од тие причини, Монт Мак не е консолидирано во овие финансиски извештаи. Дополнително, набавната вредност на вложувањето е отписана со цел да се признае потенцијална загуба која се појавила како резултат на неможноста на Матичното Претпријатие да ги покрие своите трошоци.

### 2.4. Странски валути

Трансакциите настанини во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјални курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во Билансот на успех како финансиски приходи или расходи за годината.

### 2.5. Нематеријални вложувања

Нематеријалните основни средства се состојат од компјутерски софтвер, патенти, лиценци, концесии и други слични средства. Почетната набавна вредност на нематеријалните вложувања е признаена како средство и е амортизирана правопропорционално, во текот на нивниот проценет век на употреба, кој во просек е 5 години.

### 2.6. Основни средства

Основните средства се евидентираат по методот на набавна вредност од датумот на набавка. Набавната вредност на новите основни средства изградени од Групацијата, ја сочинуваат сите трошоци за развој, изградба (кои се состојат од материјали, директна работа, режиски и транспортни трошоци) и трошоци за инсталирање. Трошоците за одржување и поправки се пресметуваат на трошоците од работење, во моментот на нивното настанување. Амортизацијата се пресметува правопропорционално, со примена на законски пропишани стапки, со цел набавната вредност на основните средства да се амортизира во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените основни средства се амортизираат откако ќе се стават во употреба. Амортизација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Во продолжение се дадени ориентациони годишни стапки за амортизација, применети на позначајните ставки од основните средства:

## Ревизорски извештај

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Воздушни и кабелски ТТ линии      | 5%         |
| Автоматска телефонска централа    | 8%         |
| Базна станица                     | 8%         |
| Згради                            | 1% до 2%   |
| Компјутери                        | 20%        |
| Електронска опрема                | 16%        |
| Мебел и друга канцелариска опрема | 10% до 15% |
| Високо напонски и радио уреди     | 8%         |
| Механичка опрема                  | 11% до 14% |
| Патнички и други возила           | 16%        |
| Камиони                           | 20%        |

Кога амортизираните средства се ставаат вон употреба, или на било кој начин се оттуѓуваат, соодветната ревалоризирана набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Приходите или трошоците остварени со оттуѓувањата се евидентираат како останати приходи или оперативни трошоци, соодветно.

Во изградбата во тек се вклучени залихи од инвестициони материјали и опрема, дел употребен во изградбата на телекомуникациските мрежи и дел кој останува за одржување. Кога се издаваат, овие инвестициони материјали претставуваат трошок за самоизградените средства за мрежа или трошоци за работењето, соодветно. Залихите на инвестициони материјали и опрема се вреднуваат по просечна цена. Во предвид се земени и вишоците и застарените ставки.

### 2.7. Финансиски вложувања наменети за продажба

Финансиските вложувања наменети за продажба вклучуваат капитални вложувања во други претпријатија и се вреднуваат по набавна вредност. Набавната вредност на овие вложувања е намалена за износот на наплата за признавање на потенцијални загуби на вредноста на одделни вложувања.

Вредноста на вложувањата во Монт Мак се во целост отпишани

### 2.8. Залихи

Залихите се прикажани според износот на трошоците или нето реализационаата вредност. Трошоците на залихите ги опфаќаат трошоците за материјали и каде е применливо, трошоци за директна работа и оние општи трошоци кои настанале за да се доведат залихите до нивната сегашна локација и состојба. Вредноста е пресметана користејќи го методот на просечна пондерирана вредност. Нето реализационаата

## Ревизорски извештај

вредност претставува проценета продажна цена намалена за проценетите трошоци за довршување и трошоците што ќе настанат за маркетинг, продажба и дистрибуција.

**2.9. Исправка на вредноста на спорните и сомнителните побарувања**  
 Исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања се определува врз основа на проценките извршени на крајот на годината за наплатливоста на побарувањата од купувачите, побарувањата по камати вклучувајќи ги и затезните камати и провизиите и другите побарувања. Ваквата исправка на вредноста се однесува на сите нивоа, одговорни за проценување на потенцијални загуби. Раководството е одговорно за адекватноста на исправката на вредноста врз основа на прегледи на индивидуалните состојби на побарувањата, старосната структура на износите од датумот на фактуирање и други соодветни фактори.

### 2.10. Краткорочни вложувања и депозити кај банки

Краткорочните вложувања кои потекнуваат од Групацијата се состојат од депозити кај финансиски институции и банки и со период на доспевање помеѓу 3 месеци и 1 година од денот на известување. Овие средства се вреднуваат по трошок на амортизација. Резервирањето за потенцијални загуби по основ на ненаплатливост се базира на проценка накрајот на годината на кредити, побарувања по камати, вклучувајќи затезна камата и надомести и други побарувања. Раководството го одредува резервирањето врз основа на прегледи на индивидуални должници и кредитната изложеност и други релевантни фактори

### 2.11. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и еквивалентите на парични средства вклучуваат готовина во благајна, жиро сметки и високо ликвидни пласмани кои можат веднаш да се претворат во готовина, со период на доспевање од 3 месеци или помалку, од датумот на Билансот на состојба.

### 2.12. Обврски по кредити и други позајмици

Главни извори на обврски се кредити од банки и кредити од други правни лица во странство. Сите кредити изразени во странска валута се искажани во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на Билансот на состојбата. Сите износи кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од денот на Билансот на состојбата се класифицирани како тековни обврски.

### 2.13. Оданочување

Даночите се пресметуваат и плаќаат согласно македонската регулатива. Данокот од добивка е пресметан врз база на добивката пред

## Ревизорски извештај

оданочување, со усогласување на законските финансиски резултати за одредена добивка и ставки на расход според македонскиот закон. Одложените даночни средства се пресметани користејќи го методот на обврски на билансот на состојба, за сите моментални разлики појавени помеѓу даночната вредност на средствата и обврските и нивната набавна вредност за целите на ИАС известување. Тековните пропишани даночни стапки се употребени за утврдување на одложениот данок на добивка.

### 2.14. Приходи од телекомуникациски услуги

Приходите од телекомуникациски услуги ги опфаќаат фактурираните и пресметаните вредности на извршените телекомуникациски услуги. Домашните приходи пред се ги сочинуваат претплатата на деловните и приватните линии, приходите од локалните повици направени во земјата и приходите од меѓународните повици кои произлегуваат од земјата. Нето меѓународните пресметки ги рефлектираат нето наплатите од приходи остварени од меѓународните повици од странство кон Република Македонија и трошоците за услугите обезбедени од меѓународните телекомуникациски оператори за повици од Република Македонија кон странските земји. Проценки се направени за пресметка на овој дел кој од приходите за Групацијата нема добиено меѓународни пресметки до крајот на годината.

Фактурирањата за телефонските услуги се вршат месечно. Нефактурираните приходи од датумот на циклусот за фактуирање до крајот на фискалната година се признаваат како приход настанат во годината кога услугата е извршена. Фиксните месечни трошоци се фактуираат во месецот во кој настапуваат.

Таксата што претплатниците ја плаќаат за инсталирање на нови телефонски линии се евидентира како приход во периодот кога се инсталира линијата.

### 2.15. Финансиски инструменти

#### Финансиски средства

Основните финансиски средства на Групацијата се средства на сметки кај банки и парични средства, побарувања од купувачи и вложувања во капитал. Побарувањата од купувачите се исказани по нивната номинална вредност намалена за соодветна исправка на вредноста за проценети износи кои се проценети како ненаплатливи. Вложувањата во капитал се вреднуваат по набавна вредност намалена за потенцијални загуби.

## Ревизорски извештај

### *Финансиска обврска и инструмент на главнина*

Финансиските обврски и инструментите на главнината се класификувани во согласност со основата на договорените одредби. Значајните финансиски обврски вклучуваат кредити од банки кои носат камата и пречекорувања на сметките, обврски кон добавувачите и други обврски. Кредитите од банки и пречекорувањето на сметки се евидентирани во оригинални износи, намалени за директните трошоци. Обврските спрема добавувачите и другите обврски се исказани по номинална вредност.

### *Објективна вредност на инструментите*

Објективната вредност на паричните средства и паричните еквиваленти, депозитите и кредитите, побарувањата од купувачите, другите побарувања, краткорочните побарувања по кредити, краткорочните обврски спрема добавувачите и другите краткорочни обврски, ја прикажува нивната приближно исказана вредност со оглед на тоа дека тие ќе доспеат во краток временски период. Раководството верува дека реалната вредност на вложувањата, и долгорочните кредити, е споредлива со нивната исказана вредност.

## 3 МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА

### 3.1. Основни средства (Во илјади денари)

|                                  | 31 дек 2001       | 31 дек 2000       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Аванси за основни средства, нето | 41,430            | 94,019            |
| Основни средства                 | 17,668,676        | 16,125,340        |
| <b>Вкупно основни средства</b>   | <b>17,710,106</b> | <b>16,219,359</b> |

## Ревизорски извештај

The movements of property, plant and equipment for the years ended 31 December 2001 and 31 December 2000 are as follows (in MKD thousands):

| <b>2001</b>                           | <b>Land</b>  | <b>Buildings</b> | <b>Telecom Equipment</b> | <b>Other Equipment</b> | <b>Construction in Progress</b> | <b>Total Property Plant and Equipment</b> |
|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Gross Book Value</b>               |              |                  |                          |                        |                                 |   |
| <b>Balance as at 1 January 2001</b>   | 5,878        | 3,124,582        | 16,814,542               | 1,798,856              | 2,357,341                       | 4,101,199                                 |
| Additions                             | 169          | 66,474           | 1,060,870                | 1,409,900              | 2,525,406                       | 5,062,819                                 |
| Transfer from C.I.P.                  | -            | 39,669           | 2,536,064                | 328,686                | (2,904,419)                     | -   |
| Disposals                             | (810)        | (9,633)          | (279,296)                | (706,182)              | (1,145,763)                     | (2,141,684)                               |
| <b>Balance as at 31 December 2001</b> | <b>5,237</b> | <b>3,221,092</b> | <b>20,132,180</b>        | <b>2,831,260</b>       | <b>832,565</b>                  | <b>27,022,334</b>                         |

| <b>Accumulated Depreciation</b>       |          |                |                  |                  |          |                  |
|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>Balance as at 1 January 2001</b>   | -        | 633,629        | 6,051,583        | 1,061,113        | -        | 7,746,325        |
| Depreciation charge for the year      | -        | 127,842        | 1,255,569        | 416,472          | -        | 1,799,883        |
| Disposals                             | -        | (190)          | (140,281)        | (52,079)         | -        | (192,550)        |
| <b>Balance as at 31 December 2001</b> | <b>-</b> | <b>761,281</b> | <b>7,166,871</b> | <b>1,425,506</b> | <b>-</b> | <b>9,353,658</b> |

**Net Book Value 31 December 2001** 5,237 2,459,811 12,965,309 1,405,754 832,565 17,668,676

| <b>2001</b>                           | <b>Land</b>  | <b>Buildings</b> | <b>Telecom Equipment</b> | <b>Other Equipment</b> | <b>Construction in Progress</b> | <b>Total Property Plant and Equipment</b> |
|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Gross Book Value</b>               |              |                  |                          |                        |                                 |   |
| <b>Balance as at 1 January 2000</b>   | 5,651        | 2,949,208        | 15,039,389               | 1,312,781              | 808,920                         | 20,115,949                                |
| Additions                             | 227          | 242,763          | 383,028                  | 69,854                 | 3,715,761                       | 4,411,633                                 |
| Transfer from C.I.P.                  | -            | 82,751           | 1,570,645                | 497,482                | (2,150,878)                     | -   |
| Disposals                             | -            | (150,140)        | (178,520)                | (81,261)               | (16,462)                        | (426,383)                                 |
| <b>Balance as at 31 December 2000</b> | <b>5,878</b> | <b>3,124,582</b> | <b>16,814,542</b>        | <b>1,798,856</b>       | <b>2,357,341</b>                | <b>24,101,199</b>                         |

| <b>Accumulated Depreciation</b>       |          |                |                  |                  |          |                  |
|---------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>Balance as at 1 January 2000</b>   | -        | 583,499        | 5,385,026        | 788,242          | -        | 6,756,767        |
| Depreciation charge for the year      | -        | 62,550         | 841,582          | 311,327          | -        | 1,215,459        |
| Disposals                             | -        | (12,420)       | (175,025)        | (38,456)         | -        | (225,901)        |
| <b>Balance as at 31 December 2000</b> | <b>-</b> | <b>633,629</b> | <b>6,051,583</b> | <b>1,061,113</b> | <b>-</b> | <b>7,746,325</b> |

**Net Book Value 31 December 2000 (before provision)** 5,878 2,490,953 10,762,959 737,743 2,357,341 16,354,874

**Provision as at 31 December 2000** - (33) (65,451) - (164,050) (229,534)

**Net Book Value (after provision) as at 31 December 2000** 5,878 2,490,920 10,697,508 737,743 2,193,291 16,125,340

## Ревизорски извештај

### 3.2. Нематеријални средства

| 2001                                 | Софтвер   | Лиценца | Концесија | Друго | Вкупно нематер. средства |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Бруто книговодствена вредност</b> |           |         |           |       |                          |
| <b>Состојба, 1 јануари 2001</b>      | 19,285    | -       | -         | -     | 19,285                   |
| Набавки                              | 927,601   | 110,901 | 154,757   | 5,184 | 1,198,443                |
| Отпуштања                            | (179,066) | -       | -         | -     | (179,066)                |
| <b>Состојба, 31 декември 2001</b>    | 767,820   | 110,901 | 154,757   | 5,184 | 1,038,662                |
| <b>Исправка на вредноста</b>         |           |         |           |       |                          |
| <b>Состојба, 1 јануари 2001</b>      | 4,664     | -       | -         | -     | 4,664                    |
| Трошок за годината                   | 105,687   | -       | 30,951    | 3,754 | 140,392                  |
| Отпуштања                            | (6,647)   | -       | -         | -     | (6,647)                  |
| <b>Состојба, 31 декември 2001</b>    | 103,704   | -       | 30,951    | 3,754 | 138,409                  |
| <b>Нето книговодствена вредност,</b> |           |         |           |       |                          |
| <b>31 декември 2001</b>              | 664,116   | 110,901 | 123,806   | 1,430 | 900,253                  |

### 4 ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

|  | 31 дек. 2000 | 31 дек. 2000 |
|--|--------------|--------------|
| Неконсолидирано вложување во Монт Мак                        | 103,999      | 103,999      |
| Намалено за потенцијална загуба за отпис на износ за наплата | (103,999)    | (103,999)    |
| Нето книговодствена вредност                                 | -            | -            |
| Други вложувања во капитал                                   | 113,632      | 112,143      |
| Друго  | 484          | 484          |
| Намалено за потенцијална загуба                              | (64,717)     | (64,717)     |
| Кредити на Stonebridge                                       | 12,189       | -            |
|  | 61,588       | 47,910       |

Движењата на состојбата на потенцијалната загуба на финансиските вложувања наменети за продажба, се прикажани подолу:

|  | Година што завршува на<br>31 дек. 2001 | Година што завршува на<br>31 дек. 2000 |
|--|--|--|
| <b>Состојба на почетокот на годината</b> | 168,716                                | 63,038                                 |
| Потенцијална загуба во текот на годината | -                                      | 105,678                                |
| <b>Состојба на крајот на годината</b>    | 168,716                                | 168,716                                |

## Ревизорски извештај

### 5 ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во илјади денари):

|   | 31 дек. 2000   | 31 дек. 2000   |
|---|----------------|----------------|
| Кабли, жици и друга залиха              | 601,580        | 334,696        |
| Залихи за препорадажба                  | 327,209        | 58,235         |
| Збирно                                  | 928,789        | 392,931        |
| Отпис на нето реална вредност на залихи | (380,397)      | (245,323)      |
|   | <b>548,392</b> | <b>147,608</b> |

Стоките за препродажба главно се состојат од телефони и дополнителна опрема за телефони.

Движењата на отпис на нето реалната вредност на залихите е прикажана подолу:

|  | Година што<br>завршува на<br>31 дек. 2001 | Година што<br>завршува на<br>31 дек. 2000 |
|--|---|---|
| <b>Состојба на почетокот на годината</b> | 245,323                                   | 150,025                                   |
| Отпис на нето реална вредност на залихи  | 135,074                                   | 95,298                                    |
| <b>Состојба на крајот на годината</b>    | <b>380,397</b>                            | <b>245,323</b>                            |

## Ревизорски извештај

### 6 ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се состојат од следното (во илјади денари):

|  | 31 дек. 2001     | 31 дек. 2000     |
|--|------------------|------------------|
| <b>Побарувања од купувачи:</b>                             |                  |                  |
| Странски   | 816,736          | 594,664          |
| Домашни  | 3,460,225        | 2,182,270        |
| Други побарувања   | 388,100          | 48,103           |
| Аванси за залихи   | 116,605          | 143,937          |
| Аванси и одложена добивка                                  | 47,813           | 95,426           |
|  | <b>4,829,479</b> | <b>3,064,400</b> |
| Намалено за потенцијални загуби по основ на ненаплатливост | (895,271)        | (737,746)        |
|  | <b>3,934,208</b> | <b>2,326,654</b> |

Побарувањата од странските купувачи се однесуваат на износите кои ги должат странските телекомуникациски компании како резултат на меѓународните телефонски повици направени кон и од Република Македонија.

Домашните побарувања првенствено се однесуваат на износите кои ги должат домашните корисници за телекомуникациски услуги.

Движењата на исправката на вредноста по основ на ненаплатливост се прикажани подолу:

|  | Година што завршува на<br>31 дек. 2001 | Година што завршува на<br>31 дек. 2000 |
|--|--|--|
| <b>Состојба на почетокот на годината</b> | 737,746                                | 599,047                                |
| Исправка извршена во текот на годината   | 401,670                                | 138,699                                |
| Нърите-офис фор тхе seap                 | (244,145)                              | -                                      |
| <b>Состојба на крајот на годината</b>    | <b>895,271</b>                         | <b>737,746</b>                         |

## Ревизорски извештај

### 7 КРЕДИТИ И КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ

Кредитите и краткорочните депозити кај банки се состојат од следното (во илјади денари):

|   | 31 дек.<br>2001 | 31 дек.<br>2000 |
|---|-----------------|-----------------|
| <u>Депозити кај финансиски институции</u> | 128,081         | 590,675         |
|   | <u>128,081</u>  | <u>590,675</u>  |
| <br>Намалено за потенцијални загуби       |                 |                 |
| по основ на ненаплатливост                | (128,081)       | (462,594)       |
| <u>Други депозити</u>                     | <u>2,501</u>    | -               |
|   | <u>2,501</u>    | <u>128,081</u>  |

Движењата за потенцијални загуби по основ на ненаплатливост се прикажани подолу:

|   | За годината<br>што завршува на<br>31 декември 2001 | За годината<br>што завршува на<br>31 декември 2000 |
|---|--|--|
| <u>Состојба на почетокот на годината</u>                                | 462,594  | 211,628  |
| Трошок за годината за потенцијални<br>загуби по основ на ненаплатливост | -  | 250,966  |
| Отписани депозити   | (334,513)  | -  |
| <u>Состојба на крајот на годината</u>                                   | <u>128,081</u>                                     | <u>462,594</u>                                     |

## Ревизорски извештај

### 8 ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И ДРУГИ ПОЗАЈМИЦИ

Обврските по кредити и другите позајмици се состојат од следното (во илјади денари):

|  | 31 дек.<br>2001    | 31 дек.<br>2000    |
|--|--------------------|--------------------|
| Кредит во износ од 42,550,000 USD од Европската банка за обнова и развој (EBRD). Состојбата на кредитот на 31 декември 2001 година беше 15,903,411 USD (2000 година: 21,204,544 USD). Каматата се пресметува по варијабилни стапки базирани на LIBOR, се додека Претпријатието не и достави на банката известување за конверзија, со што варијабилната каматна стапка се претвора во фиксна. Кредитот се исплаќа во 16 полугодишни рати од 2,650,568 USD, почнувајќи од јуни 1997 година. За враќањето на кредитот од ЕБРД гарантира Република Македонија. | 1,100,063          | 1,385,253          |
| Кредит во износ од 18,700,000 EUR од ЕБРД со каматна стапка LIBOR плус 4.5%. Состојбата на кредитот на 31 декември 2001 година беше 12,589,683 EUR (2000 година: 13,988,536 EUR). Кредитот се исплаќа во 10 полугодишни рати од 1,870,000 EUR плус камата почнувајќи од 19 август 2001 година. Дополнително, Претпријатието има обврска за надомест од 0.5% годишно за секој неискористен дел од кредитот.   | 767,479            | 850,295            |
| Банкарски кредит од 9,000,000 DEM, со каматна стапка LIBOR плус 2.67%, со рок на доспевање во април 2001 година. Состојбата на кредитот на 31 декември 2001 година беше отплатен (2000: 1,870,000 DEM). Враќањето на кредитот е во 5 полугодишни рати од по 1,800,000 DEM, почнувајќи од октомври 1998 година. За враќањето на долгот гарантира Комерцијална банка.  | -                  | 55,945             |
| Кредит од Меѓународната финансиска корпорација ("ИФЦ") во износ од 50,000,000 USD. Претпријатието издаде две конвертибилни непреносливи обврзници, секоја со вредност од 25,000,000 USD, регистрирани на име на ИФЦ. Обврзниците се плаќаат во шест еднакви полугодишни рати во износ од 4,166,666 USD, почнувајќи на 15 јуни 2001 година. На обврзниците се пресметува камата базирана на LIBOR.  | 1,323,046          | 2,939,764          |
| Други банкарски кредити  | 15                 | 15                 |
| <b>Вкупно обврски по кредити и други позајмици</b>   | <b>3,190,603</b>   | <b>5,231,272</b>   |
| <b>Намалено за тековна доспеаност на обврските по кредити и другите позајмици</b>  | <b>(1,544,615)</b> | <b>(1,684,988)</b> |
| <b>Обврски по кредити и други позајмици без тековна доспеаност</b>   | <b>1,645,988</b>   | <b>3,546,284</b>   |

## Ревизорски извештај

Отплата на главнината на кредити и другите позајмици на Претпријатието е следната:

|                        | УСД<br>кредити*  | ЕУР<br>кредити* | Илјади<br>денари<br>кредити | Вкупно во<br>илјади денари |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Во рок од 1 година     | 1,374,064        | 170,551         | -                           | 1,544,615                  |
| Во рок од 1 - 2 години | 682,351          | 170,551         | -                           | 852,902                    |
| Во рок од 2 - 3 години | 366,688          | 170,551         | -                           | 537,239                    |
| Во рок од 3 - 4 години | -                | 170,551         | -                           | 170,551                    |
| Над 4 години           | -                | 85,277          | -                           | 85,277                     |
| Други кредити          | 4                | -               | 15                          | 19                         |
| <b>ВКУПНО</b>          | <b>2,423,107</b> | <b>767,481</b>  | <b>15</b>                   | <b>3,190,603</b>           |

\*Белешка: Кредитите деноминирани во странска валута се искажани во илјади денари.

На 8 мај 1998 година, Претпријатието потпиша Договор за инвестирање со Меѓународната финансиска корпорација ("IFC"). IFC се согласи да му одобри на Претпријатието кредит во вкупен износ од 50,000,000 УСД ("Кредит"), во две исплати, секоја во износ од 25,000,000 УСД. Кредитот е наменет за модернизација и проширување на фиксната и мобилната телефонска мрежа.

По примањето на средствата од двете уплати од IFC, Претпријатието издаде две конвертибилни непреносливи обврзници, секоја во вредност од 25,000,000 УСД, регистрирани на име на IFC, како доказ за Кредитот. По завршувањето на планираната приватизацијата на Претпријатието, IFC има право да ги замени сите, или само дел, од обврзниците за целосно платени акции на Претпријатието според условите утврдени во Договорот за инвестирање.

На 15 јануари 2001 година, IFC донесе одлука за издавање две конвертибилни непреносливи обврзници на свое име. Како резултат на тоа, IFC конвертираше 1,306,562 илјади денари од долгочочните побарувања во 178,698 обични акции од 1 илјада денари секоја (види белешка 12).

Дополнително, на Претпријатието му е доделен кредит од 18,700,000 ЕУР наменет за развој на GSM мрежата и имплементација на систем за фактуирање на корисниците. EBRD има задржани 224,400 ЕУР како провизија за дадениот кредит на 25 октомври 1999 година.

Кредитите одобрени од EBRD и IFC се наменети за посебни цели за вложување и се обврзани со одредби, вклучувајќи обврска за делумна или целосна отплата на главнината на износот, во зависност од усогласување со финансиските коефициенти и ограничувања кои се однесуваат на исплатата на дивиденди.

## Ревизорски извештај

### 9 ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите долгорочни обврски се состојат од следното (во илјади денари):

|                          | 31 дек.<br>2001 | 31 дек.<br>2000 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Други долгорочни обврски | 22,426          | 24,877          |
|                          | <u>22,426</u>   | <u>24,877</u>   |

Сите долгорочни обврски се со недефиниран период на доспевање.

### 10 ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во илјади денари):

|                                    | 31 дек.<br>2001  | 31 дек.<br>2000  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Обврски кон добавувачи             | 406,407          | 193,447          |
| Побарувања кон странски добавувачи | 833,001          | 714,110          |
| Даноци и социјално осигурување     | 78,717           | 98,812           |
| Пресметани трошоци                 | 260,157          | 95,657           |
| Добиени аванси                     | 69,860           | 23,351           |
| Одложени приходи                   | 53,754           | 42,836           |
| Плати                              | 36,221           | 2,404            |
| Други обврски                      | 115,154          | 133,494          |
|                                    | <u>1,853,271</u> | <u>1,304,111</u> |

## Ревизорски извештај

### 11 АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал се состои во следното (во илјади денари):

|               | 31 дек.<br>2001  | 31 дек.<br>2000  |
|---------------|------------------|------------------|
| Обични акции  | 9,583,878        | 9,404,180        |
| Златна акција | 10               | 10               |
|               | <b>9,583,888</b> | <b>9,404,190</b> |

Акционерскиот капитал се состои од една златна акција со номинална вредност од 9,733 денари и 95,838,880 обични акции со номинална вредност од 100 денари секоја. На 31 декември 2000 година, сите акции се во сопственост на Владата на Република Македонија.

На 15 јануари 2001 година, Владата на Република Македонија продаде најголем дел од акционерското учество на Претпријатието во Stonebridge A.D. Дополнително, акционерскиот капитал на Претпријатието беше зголемен за 179,698 илјади денари, претставувајќи 1,796,980 обични акции од 100 денари секоја. Дополнителниот акционерски капитал е превземен од IFC како дел од конверзијата на долгорочните обврски во капитал (види белешка 9).

На 15 јануари 2001 година, обичните акции на Претпријатието се поделени на следниот начин:

|                               |                  |          |
|-------------------------------|------------------|----------|
| Влада на Република Македонија | 4,516,412        | (47.12%) |
| Stonebridge A.D.              | 4,887,778        | (51.00%) |
| IFC                           | 179,698          | (1.88%)  |
|                               | <b>9,583,888</b> |          |

Златната акција со номинална вредност од 9,733 денари во сопственост на Владата на Република Македонија. Во согласност со член 21 од Статутот на Претпријатието, златниот акционер има дополнителни права кои не се стекнати со поседување на обични акции.

## Ревизорски извештај

### 12 КАПИТАЛ

За годината што завршува на 31 декември 2000, Групацијата имаше законска добивка во износ од 4,010,720 илјади денари. Од овој износ, Претпријатието им исплати во готово на владините тела вклучувајќи ги министерствата вкупно 2,233,190 илјади денари, како периодична дивиденда (види белешка 22).

#### **Законски резерви :**

Состојбата на законската резерва на 31 декември 2001 година беше 321,198 илјади денари (2000 година: 321,198 илјади денари). Ова е во согласност со македонската регулатива која бара сите претпријатија да префрлат 15% од нивната добивка за годината по оданочување, на законските резерви.

### 13 ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Оперативните приходи се состојат од следното (во илјади денари):

|  | Година што завршува на 31 дек. 2001 | Година што завршува на 31 дек. 2000 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Домашна фиксна линија на телекомуникациски услуги</b> |                                     |                                     |
| Претплати, приклучоци и други трошоци                    | 1,845,044                           | 1,675,775                           |
| Приход од домашен сообраќај                              | 4,719,373                           | 3,939,658                           |
| Приход од меѓународен сообраќај                          | 3,530,628                           | 2,935,787                           |
| Мобилни телекомуникациски услуги                         | 4,091,724                           | 3,155,753                           |
| Изнајмена линија и пренос на податоци                    | 189,260                             | 171,081                             |
| Други приходи  | 484,468                             | 324,902                             |
|  | <b>14,860,497</b>                   | <b>12,202,956</b>                   |

## Ревизорски извештај

### 14 ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Оперативни расходи се состојат од следното (во илјади денари):

|  | Година што завршува на<br>31 дек. 2001 | Година што завршува на<br>31 дек. 2000 |
|--|--|--|
| Материјали и одржување   | 502,121                                | 522,410                                |
| Исплати на странски телекомуникациски оператори                          | 1,272,402                              | 1,446,960                              |
| Плати  | 1,543,097                              | 1,447,054                              |
| Маркетинг  | 217,123                                | 110,356                                |
| Амортизација   | 1,940,275                              | 1,217,674                              |
| Потенцијална загуба по основ на долгочочни вложувања                     | -                                      | 105,678                                |
| Потенцијална загуба по основ на кредити и краткорочни депозити кај банки | -                                      | 250,966                                |
| Исправка на вредноста за побарувања                                      | 401,670                                | 138,699                                |
| Исправка на вредноста за залихи  | 135,074                                | 95,298                                 |
| Електрична енергија  | 117,520                                | 129,254                                |
| Консалтинг   | 465,253                                | 91,791                                 |
| Донации  | 138,727                                | 584,258                                |
| Аудиотекст услуги  | 102,039                                | 186,903                                |
| Трошоци за услуги  | 476,868                                | 466,094                                |
| Надомести за изнајмување   | 179,786                                | 188,957                                |
| Надомести, такси и локални даноци  | 177,340                                | 94,559                                 |
| Осигурување  | 40,453                                 | 36,628                                 |
| Други оперативни расходи   | 686,497                                | 1,282,358                              |
|  | 8,396,245                              | 8,395,897                              |

## Ревизорски извештај

### 15 ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот од добивка се состои од следното (во илјади денари):

|                          | Година што завршува на<br>31 дек. 2001 | Година што завршува на<br>31 дек. 2000 |
|--------------------------|--|--|
| Тековни даноци           | 665,958                                | 683,708                                |
| Одложена даночна обврска | 10,994                                 | (309,810)                              |
|                          | 676,952                                | 373,898                                |

Данокот од добивка се пресметува и плаќа согласно македонскиот Закон за данок од добивка. Законскиот данок од добивка се пресметува со примена на даночна стапка од 15% од добивката која е предмет на оданочување во 2001 година како и добивка која е предмет на оданочување во 2000 година.

Ефективната даночна стапка на Претпријатието се разликува од законската даночна стапка заради разликите меѓу нето добивката пред оданочување прикажана во овие финансиски извештаи подгответи според Меѓународните сметководствени стандарди ("IAS") и даночната основница пресметана според македонската даночна регулатива. Овие разлики имаат главно привремен карактер и се однесуваат на дополнителни трошоци евидентирани според IAS, како што се дополнителна исправка на вредноста за сомнителни побарувања, вложувања, залихи и разлики во пресметка на амортизацијата за основни средства за даночни цели.

Трошокот за годината може да биде усогласен со добивката според Билансот на успех, како што следува:

|  | Година што завршува на<br>31 дек. 2001 | Година што завршува на<br>31 дек. 2000 |
|--|--|--|
| Добивка пред оданочување   | 5,925,957                              | 3,212,827                              |
| Данок според домашна стапка на данок од добивка од 15%                       | 888,893                                | 481,924                                |
| Даночен ефект на трошоци кои се неодбитни во одредување на даночната добивка | 66,354                                 | (108,026)                              |
| Данок на вложувања   | (96,670)                               | -                                      |
| Данок од добивка по стапка од 7.5% на Мобимак                                | (181,625)                              | -                                      |
| Трошоци по основ на даноци за годината                                       | 676,952                                | 373,898                                |

Добивката на Мобимак за 2001 година е оданочена по концесионална стапка од 7.5%. Во 2002 година добивката ќе биде оданочена по стапка од 15%.

## Ревизорски извештај

### 16 ОДЛОЖЕНА ДАНОЧНА ОБВРСКА

Одложената даночна обврска е прикажана за времените разлики кои што имаат даночен ефект и за кои што е разумно да се очекува дека ќе бидат реализирани во иднина.

(Во илјади денари)

|                                  | 31 дек. 2001     | 31 дек. 2000     |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Одложени даночни средства</u> | (569,424)        | (580,418)        |
| <b>Нето состојба</b>             | <b>(569,424)</b> | <b>(580,418)</b> |

Движењето на одложената даночна состојба на Групацијата за периодот е следната:

|  | Година што завршува на<br>31 дек. 2001 | Година што завршува на<br>31 дек. 2000 |
|--|--|--|
| <u>Состојба на почетокот на годината</u> | (580,418)                              | (270,608)                              |
| Нето трошок за годината                  | 10,994                                 | (309,810)                              |
| <b>Состојба на крајот на годината</b>    | <b>(569,424)</b>                       | <b>(580,418)</b>                       |

Во продолжение се прикажани најголемите одложени даночни средства признаени од Претпријатието и движењата во врска со истите во текот на годината:

| Одложени<br>даночни<br>средства  | Исправка на<br>вредноста за<br>краткорочни<br>депозити<br>и вложувања | Разлика помеѓу<br>даночната и<br>сметков. основа<br>на основните<br>средства | Друго            | Вкупно<br>одложени<br>даночни<br>средства |
|----------------------------------|---|--|------------------|---|
| <b>1 јануари 2001</b>            | (94,697)  | (453,091)  | (32,630)         | (580,418)                                 |
| Трошок за годината, нето         | 19,053  | 120,144  | (128,203)        | 10,994                                    |
| <b>31 декември 2000</b>          |   |  |                  |   |
| <b>Одложени даночни средства</b> | <b>(75,644)</b>   | <b>(332,947)</b>   | <b>(160,833)</b> | <b>(569,424)</b>                          |

| Одложени<br>даночни<br>средства  | Исправка на<br>вредноста за<br>краткорочни<br>депозити<br>и вложувања | Разлика помеѓу<br>даночната и<br>сметков. основа<br>на основните<br>средства | Друго           | Вкупно<br>одложени<br>даночни<br>средства |
|----------------------------------|---|--|-----------------|---|
| <b>1 јануари 2001</b>            | (46,144)  | (289,598)  | (46,016)        | (381,758)                                 |
| Трошок за годината, нето         | (48,553)  | (163,493)  | 13,386          | (198,660)                                 |
| <b>31 декември 2000</b>          |   |  |                 |   |
| <b>Одложени даночни средства</b> | <b>(94,697)</b>   | <b>(453,091)</b>   | <b>(32,630)</b> | <b>(580,418)</b>                          |

Во текот на 2001 година, Матичното Претпријатие го промени методот на пресметка на одложените даночни средства со цел да го вклучи данокот кој се однесувана исправка на вредноста за сомнителни побарувања. Ефектот на оваа промена беше да се зголемат одложените даночни средства и да се намали трошокот за данок за годината за 126 милиони денари.

## Ревизорски извештај

### 17 ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Девизните курсеви кои беа применети за искажување на позициите од Билансот на состојба се следните:

|       | 31 дек. 2001 | 31 дек. 2000 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 USD | 69.1716 МКД  | 65.3281 МКД  |
| 1 DEM | 31.1688 МКД  | 31.0803 МКД  |
| 1 CHF | 41.1092 МКД  | 39.9079 МКД  |
| 1 SEK | 6.5540 МКД   | 6.8832 МКД   |
| 1 EUR | 60.9610 МКД  | 60.7878 МКД  |

### 18 НЕТО ДЕВИЗНА ПОЗИЦИЈА И ИЗЛОЖЕНОСТ НА ДЕВИЗЕН РИЗИК

Групацијата стапува во меѓународни трансакции заради набавка на опрема и измирување на приходи и расходи од телекомуникации. Заради тоа, Групацијата е изложена на пазарен ризик поврзан со можните флуктуации на странските валути. Групацијата не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик.

Девизната позиција на Групацијата на 31 декември 2001 и 31 декември 2000 година е прикажана подолу:  
(Во илјади денари)

|                              | 31 дек. 2001       | 31 дек. 2000       |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Средства                     | 1,932,892          | 996,304            |
| Обврски                      | (4,170,465)        | (6,083,489)        |
| <b>Нето девизна позиција</b> | <b>(2,237,573)</b> | <b>(5,087,185)</b> |

На крајот на 31 декември 2001 година, девизната разлика главно се однесува на USD и DEM.

### 19 РИЗИК ОД КАМАТНИ СТАПКИ

Ризикот од каматните стапки претставува ризик поради кој износот на долгорочниот долг на Групацијата може да се промени како резултат на промените на каматните стапки на пазарот. Приближно 3,190,605 илјади денари од кредитите на Претпријатието, деноминирани во DEM, EUR и USD претставувајќи приближно 62% од вкупните обврски, се базираат на варијабилни стапки и со тоа ја изложуваат Групацијата на можен ризик од каматни стапки.

## Ревизорски извештај

### 20 КРЕДИТЕН РИЗИК

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога корисниците на телефонски и други услуги нема да ги подмират своите обврски.

Изложеноста на Групацијата на кредитен ризик е ограничена со вредноста на побарувањата од купувачите, другите побарувања и побарувањата по кредити. Побарувањата од купувачите се однесуваат на голем број на корисници на услуги при нормални кредитни услови и поради тоа постои минимален кредитен ризик.

### 21 УСОГЛАСУВАЊЕ СО US GAAP

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата се подготвени во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди кои се разликуваат во одредени сегменти од U.S. GAAP. Основните разлики помеѓу IAS и U.S. GAAP се презентирани подолу, заедно со објаснувањата за усогласувањата кои влијаат на консолидираната нето добивка и вкупниот капитал за годината што завршува на 31 декември 2001 година.

(Во илјади денари)

31 дек. 2001

#### Нето добивка

|   |                |
|---|----------------|
| Нето добивка признаена за платен надомест за приклучок - одложена по започнување и признавање во однос на просечнот животен век | 293,000        |
| Капитализација на камата на средства во изградба во согласност со Извештајот за финансиски сметководствен стандард 34           | 17,340         |
| <b>Вкупно зголемување на нето добивка</b>   | <b>310,340</b> |

#### Капитал

|  |                    |
|--|--------------------|
| Усогласување на почетното салдо со нераспоредената добивка за кумулативен ефект на промена во политиката за признавање на одложената добивка | (1,917,000)        |
| Усогласување со нераспоредената добивка  | 310,340            |
| <b>Нето зголемување на нераспоредената добивка</b>   | <b>(1,606,660)</b> |

## Ревизорски извештај

22 СПОРОВИ СО ПРЕТХОДНИТЕ НАЈГОЛЕМИ АКЦИОНЕРИ

Како што е наведено во белешка 13, периодичната дивиденда во износ од 2,233,190 илјади денари е уплатена од законската добивка за годината што завршува на 31 декември 2000 во ознос од 4,010,720 илјади денари. Во согласност со член 286 од Законот за трговски друштва, Управниот одбор на Претпријатието (претставници на Македонската Влада, во улога на претставници на единственот акционер) може да ја исплати периодичната дивиденда доколку периодичните биланси на успех прикажуваат добивка.

Меѓутоа, максималниот износ кој може да биде уплатен како периодична дивиденда е пола од износот кој останува по префрлане на износот кој според закон или статут мора да биде одвоен како резерви. Врз основа на оваа пресметка, максималниот дозвлен износ на периодична дивиденда изнесува 1,704,556 илјади денари. Стратешкиот акционер преговара со Владата за добивање на враќање на повеќе платениот износ од 528,634 илјади денари.

Како резултат на овој спор на состанокот на Генералното собрание на Претпријатието одржано на 28 март 2001 година не беа усвоени годишните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2000.

## 23 ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Сите трансакции со поврзани претпријатија главно се одвиваат во нормалниот тек на работење и нивната вредност не се разликува материјално од условите кои преовладуваат во либерализација на трансакциите.

| Меѓународно усогласување со други оператори од Deutsche Telecom Group |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
|   | Приходи МКД'000 | Расходи МКД'000 |
| Matav   | 14,158          | 34,999          |
| Telemakedonija  | -               | 348,899         |
| Utel  | 3,209           | 2,708           |
| DT AG   | 255,197         | 129,311         |
| Dete Mobile   | 34,669          | 3,871           |
| Max Mobile  | 3,568           | 865             |
|   | 310,801         | 520,653         |

|                | Средства МКД'000 | Обврски МКД'000 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Telemakedonija | -                | 124,423         |
| Stonebridge    | 12,189           |                 |
|                | 12,189           | 124,423         |